

МАКЕДОНСКИТЕ ФАКТОРИ "КИКСНАА" ВО ИНФОРМИРАЊЕТО НА ЈАВНОСТА

Случајот со струмичанецот кој почина од сепса, Крсто Андреев, и неговите гулаби, уште еднаш го ставија на испит македонското здравство, кое секогаш трча по настаните. Имено, иако лабораторијата од Лондон покажа дека струмичанецот не е заболел од птичји грип, ова сепак ја разбранува македонската јавност, бидејќи неговата таинствена смрт на Инфективната клиника во Скопје го исплаши секое чесно домаќинство во Македонија.

Со тоа заврши уште една авантура на "заболеното и метастазирано македонско здравство", кое сè повеќе покажува знаци на слабост и неорганизираност во однос на опасните заразни заболувања, кои можат да предизвикаат страотни последици врз

■ Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Секоја дезинформација или шпекулација може да создаде уште поголема паника или војна од страв и неизвесност кај граѓаните во Македонија. Затоа, секоја навремена информација или мерка може да постигне поголеми превентивни резултати од вистинскиот фактор, а тоа е птичјиот грип.

антиген на вирусот на инфлуенца А.

Во тек е изолација на пилешки ембрион, постапка за која е потребно повеќе време и која според процедурата, мора да се изврши, се истакнува во соопштението за јавноста.

Нешто претходно беа потврдени и спроведените македонски лабораториски анализи, кои укажуваа дека струмичанецот Крсто Андреев не бил заболел од птичји грип. Ова го покажаа анализите од четирите бриса од грло и од нос, кои се испитуваа во лабораторијата "Мил Хил" во Лондон.

"Испратени беа четири брисеви и сите четири се негативни, добивме потврден одговор од колегата Алан Хил, кој ја води таа лабораторија", изјави директорот на Републичкиот завод за здравствена заштита, Благоја Алексоски.

"Исто така, можам да кажам дека во тек е и изработка

РЕЗИСТЕНТНИТЕ ГУЛАБИ ОД СТРУМИЧКО "ОДЛЕЖАА 10 ДЕНА ПРИТВОР"!

населението во државава.

Мистериозната смрт на страствениот гулабар не претставува обична семејна загуба или трагедија, туку иницијална капсала за преземање сериозни чекори во реформирањето на македонските институции, кои благодарение на среќата и на Господ ја одложија клетвата од птичјиот грип.

Во овој момент функционерите од Ветеринарната управа, потоа од секторот здравство и од другите фактори, кои влегуваат во организацијата за следење на процесите околу ширењето и развивањето на вирусот Х5Н1,

можат да здивнат, бидејќи не ги вкрстија ракавиците со причинителот на болеста.

Но, возбудата и паниката кои се создадоа при лекувањето на починатиот пациент, покажаа дека институциите на земјава се неорганизирани и неподготвени. Секоја дезинформација или шпекулација може да создаде уште поголема паника или војна од страв и неизвесност кај граѓаните во Македонија. Поради тоа, секоја навремена информација или мерка може да постигне поголеми превентивни резултати од вистинскиот фактор, а тоа е птичјиот грип.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА СМРТТА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со радост ја прими веста дека во испратените мостри од струмичките гулаби нема знаци на Х5Н1.

"Сите анализи направени на мострите од струмичките гулаби во лабораторијата во Вејбриџ покажале дека нема присуство на вирусот на птичјиот грип Х5Н1.

Ветеринарната управа е известена дека резултатите се негативни и на групниот

на уште еден дел, односно серумот кој го испративме за анализа од истиот пациент, но резултатите од неговата анализа нема да ги сменат резултатите кои веќе ги добивме", додаде Алексоски.

Инаку, во официјалното образложение за смртта на пациентот Андреев се вели дека тој починал од сепса, иако вистинскиот причинител не беше утврден или пронајден, бидејќи не е направена обдукција на телото.

Поради ова, и севкупниот третман врз струмичанецот, кој цели два дена бил селен од Градската болница во Скопје до Инфективната кли-

ника при Клиничкиот центар, случајот беше сведен на мистерија, кој по откривањето на новинарите и на медиумите во земјава го покачи адреналинот на граѓаните.

Македонските епидемиолози уште еднаш потсетија дека причината за одолговлекувањето на резултатите е затоа што негативните наоди се проверуваат повеќе пати и од страна на референтната лабораторија се испраќаат во писмена форма, а позитивните се соопштуваат веднаш.

Во меѓувреме светот живее во исчекување, затоа што се подготвува за моментот кога вирусот ќе почне да се пренесува од човек на човек.

"Ние сме подготвени за оној аспект кој се однесува на техничката и на стручната подготвеност. Има одредени проблеми кои не се врзани само со нашата земја, тие се врзани со побогатите земји заради проблемот со вакцината, а познато е дека неа ја нема", изјави Блаже Николовски, епидемиолог и член на

Комисијата за заштита.

Според сите досегашни искуства, птичјиот грип останува приоритет на ветерината. Но, населението ќе може да се заштити само со хигиена, а за секоја сомнителна или мртва птица треба да се известуваат надлежните фактори. При тоа пилешкото месо треба добро да се вари, бидејќи вирусот се уништува на 70 степени Целзиусови.

ВЕТЕРИНАРЕН НАДЗОР

Неодамна Светската здравствена организација соопшти дека евентуалната пандемија на птичји грип може единствено да се спречи доколку властите се подготвени што побрзо да преземат превентивни мерки, како што се, давање антивирусни лекови, ставање под карантин, ограничувања за патување и затворање училишта.

"Ако тој план успее, може да се спречи заразување на стотици милиони луѓе и смрт на милиони други лица", из-

јави директорот на СЗО за западно-тихоокеанскиот регион, Шигеру Оми, на семинарот одржан во Џакарта.

Според податоците на СЗО, досега од вирусот на птичји грип X5H1 во светот биле заразени 204 лица, а починале 113. Повеќето од заразените и заболените лица се од Азија.

Додека во светот и во нашата околина се борат со првите знаци на птичји грип, во Струмичко немаше некоја зголемена вознемиреност, освен што медиумите ја креаа тензијата, а истовремено на теренот ветеринарите ги уништуваа гулабите и украсните птици на починатиот струмичанец и неговиот роднина. Сите гулабарници во радиус од 3 километри се под постојан ветеринарен надзор.

Истовремено, додека беше вклучено црвеното светло за тревога, се попишуваше целиот број на птици кои ги поседуваат домаќинствата, а и им се советувааше да ги држат затворени и да не ги пуштаат да летаат.

"Дојде Ветеринарната служба од Струмица и нареди нашите гулаби, кои се наоѓаат во радиус од 300 метри од критичното место, да ги чуваме 10 дена во притвор", изјави страствен гулабар од Струмица.

"Место за паника нема, ситуацијата се контролира", а согласно оперативниот план, во Струмица топката ја смируваа министерот за здравство, Владо Димов, и директорот на Ветеринарната управа, Слободан Чокревски.

"Сите македонски анализи се негативни", изјави министерот Димов при посетата на Струмица.

"До сега никаде во светот нема податоци дека гулабите се сериозен фактор за пренесување на болеста, дури се смета дека се резистентни, но ние мораме да ги отстраниме сите сомневања и да постапуваме според пропишаното", изјави првиот оперативец на системот за заштита, Слободан Чокревски, директор на Ветеринарната управа.

Hotel IMPERIJAL



Добре дојдовме



Welcome

